

Назив и штембил на правното лице  
Бр.на решение

До  
**СИТНИК ДООЕЛ**  
**Ул.Гоце Делчев бр.42 Охрид**

## РЕШЕНИЕ

За извршување на плата - административна забрана,  
на корисникот на кредитот

Врз основа на писмена изјава – согласност на работникот \_\_\_\_\_, со  
(име и презиме)  
живеалиште на \_\_\_\_\_, место \_\_\_\_\_  
(адреса)  
и ЕМБГ \_\_\_\_\_, се става административна забрана во корист на **СИТНИК ДООЕЛ**  
**Охрид**, со седиште на ул.Гоце Делчев бр.42 Охрид, за купупродажба на производи со одложено плаќање  
на рати склучен помеѓу Синдикатот на УПОЗ и **СИТНИК ДООЕЛ Охрид**.

### Член 1

Се обврзуваме дека во целост ќе вршиме забрана и тоа:

Задршка на износ според известување - Фактура бр. \_\_\_\_\_ на **СИТНИК ДООЕЛ Охрид**, во  
натамошниот текст продавач.

Уплатата ќе се врши во корист на сметката број бр.: 240120001742531 во Уни Банка АД Скопје, со  
даночен бр.4020991103185 и матичен бр. 4279751 на име **СИТНИК ДООЕЛ Охрид**.

### Член 2

Оваа забрана ќе стапи на сила веднаш по нејзино доставување во службите за сметковотствено работење  
при \_\_\_\_\_  
(назив на работодавачот)

### Член 3

Се обврзуваме да ја реализираме административната забрана на платата на работникот заради отплата на  
кредитот врз основа на Согласноста за административна забрана која ја има доставено работникот.

### Член 4

Се обврзуваме да го известиме продавачот за евентуален престанок на работниот однос на работникот по  
било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице во рок од 8 дена по настанатата промена и да  
го предадеме решението за административна забрана на плата со вкупната документација на новиот  
работодавач.

### Член 5

Во моментот на издавањето на Решението за административната забрана на плата на работникот  
потврдуваме дека :

- нема друга административна забрана или постапка на истата со која би надминала висина на 1/3 од  
платата.

\* Се согласуваме податоците да бидат користени во сите постапки кои се поврзани со оваа купупродажба

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надоместок на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност.
- максималниот износ од плата кој може да му се сопира по кој било основ изнесува \_\_\_\_\_,00 денари

Член 6

Согласно Барањето и овластувањето на нашиот работник \_\_\_\_\_,  
(име и презиме)

гарантираме дека ќе ја реализираме административната забрана на неговата плата заради отплата на кредит во вкупен износ од \_\_\_\_\_,00 денари, а уплатата ќе се врши на \_\_\_\_\_ месечни рати со износ од \_\_\_\_\_,00 денари на една рата, во корист на жиро сметката бр.: 240120001742531 во Уни Банка АД Скопје, со даночен бр.4020991103185 и матичен бр. 4279751 на име **СИТНИК ДООЕЛ Охрид**, со цел на дознака уплата по Фактура бр. \_\_\_\_\_ од **СИТНИК ДООЕЛ Охрид**.

Член 7

Со донесување и доставување на Решението, под полна и материјална и кривична одговорност, согласно законските прописи, се обврзуваме дека во потполност ќе ги извршиме сите обврски кои произлегуваат од него.

Во \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
(место) (датум)

Потписи на овластени лица:

Раководител на финансиска служба

Овластено лице